

Јуни 2010

Бр.104

FOREVER

MACEDONIA





Рекс Морган
Претседател и главен
генерален директор на ФЛП

Писмо од Претседателот

Неодамна присуствував на Светското и Латиноамериканското Рели во Рио де Жанеиро, Бразил. Каков неверојатен успех! Топ дистрибутери од целиот свет се сретнаа со 12000 латиноамерикански дистрибутери и поминаа 7 дена полни со енергија. Забележителен момент од патешествието беше посетата на планината Sugarloaf. Тоа е скалест врв во самиот град, расположен во заливот Guanabara, кој се извишува на близу 400 метри над пристаништето. Глетката од него е величествена, а искачувањето до врвот беше доживување кое сите долго ќе го паметиме.

На исклучително успешното рели ја крунисавме новата Мис Соња Латинска Америка. Оваа година победи Фабиола Пина од Венецуела. Таа ќе има чест да гостува на Супер Релито во Денвер, Колорадо, каде ќе го претставува јужноамериканскиот регион. Кон неа ќе се приклучат победничките од секој од останатите четири региона и ќе се натпреваруваат за примамливата круна на Мис Соња 2010.

Во Рио споделив прекрасна историја со присутните, која провоцира размислување и сакам да ви ја раскажам и на вас. Неодамна ја читав прекрасната книга "Алхемичарот". Сигурен сум дека многумина од вас ја имаат читано, бидејќи е носител на Гинисов рекорд за најпреведувано литературно дело од жив автор. Во неа се раскажува за андалузиско овчарче по име Сантјаго. Тоа чувствува потреба да бара поисполнет живот, но треба да тргне во неизвесност. Ќе треба да го следи срцето во надеж дека ќе ја открие својата среќа. Патувајќи со Сантјаго во оваа приказна, читателот сфаќа дека богатството кое го бараме во својот живот може да има многу лица.

Темата на книгата е следната: "Единственото задолжение на луѓето е да си ја реализираат судбината. И кога силно сакаш нешто, целата вселена ти помага да си ја постигнеш желбата."

Оваа приказна ми се виде особено прикладна за секој од нас во ФорEVER, зошто веројатно секој во даден момент од кариерата е како овчарчето Сантјаго. Знаете дека од овчар-

чињата не се бара многу. Тие се скитници трговци кои ја обиколуваат провинцијата грижејќи се за своите стада и обезбедувајќи волна и месо на своите клиенти. Не ви личи ли таа дејност во голем степен на она со кое многина од нас се занимавале во секојдневната работа пред да го откријат ФорEVER?

Но Сантјаго е поинаков. Тој чита возбудливи книги, мечтае за патешествија и знае дека светот може да му даде многу повеќе од тоа што се очекува од просто овчарче. Тој започнува да сонува еден ист сон-дека открива големо лично богатство крај пирамидите во Египет. Очекувањата за богатство му го влечат духот, дури со ризик да изгуби сè што има во моментот. Ви звучи познато?

Тој наоѓа помош на најнеочекувани места, од најезотични и најчудни луѓе. Во последната етапа од патешествието, исполнета со опасности и особено длабоки откритија, експедицијата на Сантјаго во потрага на светско богатство се претвора во откривање на богатство во самиот него.

Оваа приказна е за верба, сила и смелост кои сите ги имаме за да ја следиме заплетканата патека на сопствените мечти. Сантјаго ни покажа како да му веруваме на нашето срце, како да ги читаме лукавите знаци на нашиот пат и да осознаеме дека додека се стремиме да ја исполниме мечтата, таа исто се стреми да не најде... ако ѝ дозволиме.

А вие на која етапа од своето патешествие се наоѓате? Дали сте изненадени што вашиот пат ве довел до ФорEVER? Дали го откривте своето богатство? Тоа е светско или го најдовте внатре во себе? Дали постигнавте сè што си зацртавте со ФорEVER? Дали им помогнавте на луѓето кои ги сретнавте по патот? Дали бевте смели кога се соочувавте со тешкотии и дарежливи при славење на вашите постигнувања? Ви заврши ли патешествието или сте од оние авантуристи чија потрага по богатство тукушто започнува?

За мене е голема чест да бидам дел од вашето патешествие. Без оглед на заобиколувањата кои треба да ги правите во животот, не ја испуштајте од поглед звездата кон која сте се упатиле и не дозволувајте да избледне. Бидете трпеливи на патувањата и секогаш посветувајте внимание на ситните нешта околу вас кои ви помагаат да го најдете патот. Никогаш не заборавајте што му вели Алхемичарот на нестрпливиот Сантјаго: "Тајната на иднината е во сегашноста. Ако посветиш поголемо внимание на сегашноста, можеш да ја направиш поубава. А ако ја направиш сегашноста поубава, тоа што ќе се случи подоцна исто ќе биде поубаво."

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan

Rex Maughan



Алое ден Прилеп. 29.05. 2010





Драги пријатели,

Времето со ФорEVER минува многу брзо и еве веќе сме на половината од 2010-та, која за многумина од нас, тукушто започна. Нашата компанија продолжува да биде светски лидер во производството на природни производи за здравје и убавина. Повеќе од 32 години таа е посветена на барање на нај-

добрите природни извори и нивен пласман низ целиот свет. Нашите одлични производи се резултат на ова барање и ние сме горди што милиони луѓе како во светот, така и во Македонија и Бугарија имаат задоволство да уживаат во нивниот одличен квалитет. Динамиката на современиот свет не ни дозволува да лежимо на лавориките на одминатиот успех и затоа ФЛП секојдневно си поставува нови предизвици и се стреми да го подобри секој аспект од својата работа, да наоѓа нови патишта, за да можат сите клиенти и дистрибутери на компанијата да уживаат подобро физичко и финансиско здравје.

Само во последните два месеца, два многу важни чекори уште еднаш ги докажаа сериозните намери на ФорEVER сето тоа да се случи. Најнапред беше претставена наполно обновената интернет страница www.foreverliving.com со обновена визија и многубројни новини за навигација, која ќе ви помогне поквалитетно и поуспешно да ги споделите можностите кои ги нудите на повеќе луѓе. А само еден месец подоцна официјално беше отворен и новиот производствен капацитет на компанијата Forever Nutraceutical, во кој има услови за производство на секаков вид додатоци во исхраната. На современите лаборатории, развојниот центар и специјалистите кои таму работат, може да им позавиди секој производител од областа на фармацијата.

Овие два чекора се уште еден доказ дека компанијата сака да ни гарантира иднина без никаков сомнеж за успех.

Исто како што на Рекс му е совршено јасно, така и сите ние треба да знаеме дека да продолжуваме да правиме едни и исти нешта, а да очекуваме различни резултати, се првите знаци на полудување. Секој кој не е задоволен од тоа што му се случува во моментот, треба добро да размисли што треба да ПРОМЕНИ кај себе, да си даде отчет ШТО прави секој ден, КОЛКУ време одделува и КАКО тоа го прави. Само тогаш може да се надева нешто да се промени и во тоа што му се случува. А, всушност тие дејства кај нас се многу едноставни: ги употребуваме производите (колку може повеќе), ги продаваме (колку може повеќе) и зборуваме со луѓето за производите и за бизнис можноста (со колку може повеќе луѓе).

Но има и такви кои постигнуваат одредени резултати со тие дејства, а има и други кои постигнуваат навистина многу во ФорEVER... Што прават тие кои постигнуваат повеќе? Секако, истите нешта кои ги прават повеќето дистрибутери, но веројатно МНОГУ ПОВЕЌЕ, ПОЧЕСТО и со ПОДОБРА ПОДГОТОВКА. Дали вие сакате да бидете како нив, е ваша лична одлука. Важно е што знаете како тоа може да се постигне. Може кога МНОГУ ПОВЕЌЕ... Е, вие веќе знаете што, нели?

Само по неколку дена започнува и квалификациониот период за следното Европско Рели на ФорEVER. Тоа ќе се одржи во април 2011 во Виена. И тука сакаме уште еднаш да обрнеме внимание на сите, дека во следните четири месеци ќе имате уникатна можност да си изградите сериозен бизнис кој ќе ви обезбеди сериозни доходи во годините што следат, а како дополние на тоа да заработите и едно возбудливо патување платено од компанијата до прекрасната Виена.

Не ја пропуштајте оваа можност и успех!

Засекогаш Ваши,
Стефан и Тања Стаеви



Алое ден Куманово 7. 05. 2010





FOREVER

Forever Fizz

Форевер Физ

ОПИС И СВОЈСТВА

Многу од нас посегнуваат по кафе, слатки или скапи калорични енергетски пијалоци, со цел да се опуштат и да добијат енергија за краток период. Тоа секако не чини скапо, зошто нашиот организам во следните неколку часа се обидува да ги елиминира хемикалиите и да ги усвои шеќерите и калориите, што уште повеќе не истоптува затворајќи не во еден магичен круг на енергетски приливи и падови. Наместо да го оптоварувате своето тело за да постигнете краткотрајни резултати, напијте се од вкусниот Форевер физ.

Корисните состојки на овие таблети ќе ви го зголемат нивото на енергија и во исто време ќе ја подобрите вашата продуктивност. Благодарение на својата формула од В витамини. Форевер физ има потенцијал да го ублажува уморот и раздражнетоста како и да ја обнови енергијата. Кога внесувањето на калории е многу ниско, телото има потреба од витамини од В комплексот, затоа што тие помагаат во претворање на складираните јаглехидрати и други хранливи материи во гликоза. Гликозата е основно гориво за нашите клетки и е единствен извор на енергија за мозокот. Со растворањето на една таблета Форевер физ во чаша со вода, вие го снабдувате вашето тело со енергија и баланс, од кои имате потреба во вашето секојдневие.

Формулата на Форевер физ е специјално создадена за подобрување на умствената концентрација. Таа содржи ниацин (витамин В3), кој допринесува за подобрување на циркулацијата. Пантотеновата киселина се бори со инфекции, бидејќи создава антитела. Пиридоксинот (витаминот В6) е потребен за метаболизмот на црвените крвни зрнца. А витаминот В 12 помага во одржувањето на здрав нервен систем. Според "Американскиот журнал по клиничка исхрана" е



доказано дека наброените состојки имаат својство да допринесат во концентрацијата. Оваа комбинација исто така може да помогне за одржување на здраво ниво на гликозата.

Форевер физ ве исполнува со виталност од природата, благодарение на аминокиселините, кои ги содржи. Тие му помагаат на организмот на најдобар начин да ги искористи протеините, притоа давајќи му ја неопходната енергија. Тауринот ги поткрепува мозочните и клеточните функции. Левицинот допринесува за одржување на нивото на шеќер во крвта и дејствува како гориво. Според испитувањата, глуконолактонот помага во помнењето

и концентрацијата, а коренот од жен-шен е многу ефикасна билка која допринесува за зголемување на крвниот доток и му помага на организмот да се регенерира по секое оптоварување.

Каква комбинација! Во само една таблета Форевер физ се крие потенцијалната енергија која може да ве освежи и исполни со виталност. Доказано е дека внесувањето на течности е од витално значење за правилна работа на речиси сите органи во нашето тело. Не заборавајте дека дури и малото изоставување на течности може да ја наруши способноста на телото оптимално да функционира. Секој телесен процес, почнувајќи од работата на клетките, па се до варењето на храната, е директно зависен од водата.

Човек може да преживее без вода едвај неколку дена, затоа што организмот не е приспособен да ја складира. Течностите треба редовно да се внесуваат и да се одржува нивниот баланс. Затоа не игнорирајте ја





водата и енергијата од кои вашето тело има потреба. Растворливите таблети Фореввер физ ќе му помогнат да биде во форма.

Независно дали напорно работите или спортувате, зошто да не му ги обезбедите потребните енергија и течности на вашиот организам? Секој ден носете си една таблета Фореввер физ и растворете ја во чаша или шише со вода. Целото ваше семејство ќе се вљуби во вкусната арома на манго. Оставете по една од индивидуално спакуваните таблети во фиоката на вашето биро, во колата и во ранецот со спортска опрема, за да ви биде Фореввер физ секогаш при рака. Не посегнувајте по енергетските пијалоци полни со шеќери, туку бидете подготвени да го испиете вкусниот пијалок Фореввер физ. Вашето тело ќе ви биде благодарно!

ОСНОВНИ СОСТОЈКИ

Ниацин (витамин B3 во форма на ниацин), пиридоксин (витамин B6 во форма на пиридоксин хидрохлорид), витамин B12 (како цианкобаламин), пантотенова киселина (како калциум пантотенат), натриум (како натриум бикарбонат и натриум карбонат), L-таурин, глукоронолактон, екстракт од женшен (корен).

ДРУГИ СОСТОЈКИ

Декстроза, лимонска киселина, натриум бикарбонат, природна арома, јаболкова киселина, L-левцин, натриум карбонат, сукралоза, силициум диоксид.

ПРЕПОРАКА ЗА УПОТРЕБА


ПРЕД КОНЗУМИРАЊЕ РАСТВОРЕТЕ ГО ВО ВОДА
Растварајте по една таблета дневно во околу 240



мл. вода. Откако таблетата целосно ќе се раствори, испијте ја течноста отприлика за 15 минути за оптимални резултати.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Вкусна арома на манго.
- Се раствора во вода за брза апсорпција.
- Перфорирани таблети за лесно растварање во шише со вода.





FOREVER



UVB зраци

- Сончеви зраци кои горат
- Можат да предизвикаат изгореници или оштетувања на кожата

UVA зраци

- Минуваат низ стакло
- Водат кон појава на бори и пеги

УЖИВАЈТЕ ВО СОНЦЕТО

Што е тоа што доаѓа спакувано во туба, треба нежно да се нанесе и има потенцијал да штити од појава на бори и старечки пеги кои се добиваат од изложувањето на сонце? Одговор: **Aloe Sunscreen** на ФорEVER! Лосионот за заштита од сонце со алое вера (код # 199) е вашиот билет за добра забава ова лето! Ги содржи сите потребни состојки кој еден крем со заштитен фактор треба да ги има за да ја заштити вашата кожа од сериозните и штетни зраци кои можат да предизвикаат трајни оштетувања: СПФ 30 заштитен фактор, водоотпорен и најдоброто од сè е што е мазен и нежен лосион. Затоа ова лето надополнете ја вашата торба за летување, несесер и вивендицата за летување со Лосионот за заштита од сонце со алое вера! Вашето семејство, како и вашата кожа ќе ви бидат благодарни на тоа.

Според Американската Академија за дерматологија и FDA, без разлика каков вид на кожа имате, потребно е да го користите кремот со широк спектар во текот на целата година, а не само тогаш кога сте изложени на сонце! Кремот со широк спектар штити од влијанијата на двата вида зраци UVA и UVB. Ултравиолетовите-А зраци, или UVA, се зраци кои поминуваат низ стакло и продираат длабоко во кожата. Изложувањето на UVA зраци е познато дека води до знаци на предвремено стареење на кожата како што се бори и старечки пеги. Ултравиолетовите-В или UVB зраците, се тие кои што горат и се основната причина за сончеви изгореници или други оштетувања од сонце.



SPF 30

- Штити од UVA & UVB зраци
- Водоотпорен
- Чист стабилизирани алое вера гел

Aloe Sunscreen штити од двата вида UVA и UVB зраци, но прави и нешто друго што останатите заштитни креми не го можат: хидрира, негува и ја балансира кожата. Комбинирајќи ја модерната технологија и природните состојки, Aloe Sunscreen ја смирува, навлажнува и заштитува кожата од сончевата светлина и ветер.

И меѓу другото ... доколку ја користите тубата на **Aloe Sunscreen** од минатата година, тоа значи дека не ја користите правилно. Според Американската Академија за дерматологија-приближно потребно е 30 гр. од заштитниот крем за правилно да се прекрие површината од телото изложена на сонце. Запомнете го ова за следниот пат кога ќе користите од лосионот за заштита од сонце со алое! Препорачливо е да се нанесе кремот 15 до 30 минути пред да сте изложени на сонце; и внимавајте на тоа дека UV зраците можат да продрат и преку облаците, затоа користете го дури и кога е облачно.

Aloe Sunscreen се нанесува на секои два часа. Ова важи доколку не сте во вода, не се потите или сте изложени на висок степен на влажност-бидејќи ако сте, тогаш ќе ви биде потребно почесто да ставате од кремот. Исто така доколку не ставате адекватна количина, тоа може да резултира со намалена заштита. Заштитните кремови се категоризираат по јачината на нивниот SPF или Заштитен фактор од сонце. Овие броеви одговараат на способноста на заштитниот крем да ги одврати сончевите зраци кои можат да предизвикаат изгореници. Се разбира дека користењето на висок SPF прави поголема UVB заштита отколку кремите со помал SPF фактор. Што не значи дека вие можете да останете на сонце неограничено. Тоа едноставно значи дека ќе се заштитите од голем процент од UVB зраците во периодот додека сте надвор изложени на сонце.

Лосионот за заштита од сонце со алое вера на ФорEVER Ливинг има сè што е потребно: уникатен и ефикасен лосион кој содржи 100% стабилизирани алое вера гел, заштитен фактор 30 и е водоотпорен! Само прекријте ги сите делови на телото кои се изложени на сонце со потребната количина на лосион, без разлика на вашиот тип на кожа или кој период од годината е, сепак посебно обратете внимание тоа да го повторувате секои два часа кога излегувате на сонце. Aloe Sunscreen треба да ви биде во преден план и приоритет кога станува збор за одбрана од штетните UV зраци на сонцето, се разбира користете ги сите информации и знаења за да ја заштитите вашата кожа ова лето. Затоа бидете проактивни и заштитете се со широка капа, очила за сонце и облека која ќе ве штити кога сте подолго време изложени на сонце. Не чекајте повеќе ни минута и нанесете од Лосионот за заштита од сонце со алое вера и слободно уживајте во сончевите денови!



EUROPEAN RALLY & PROFIT SHARE VIENNA 2011



ЕВРОПСКО РЕЛИ

Виена, Австрија, Април 15-16, 2011

Период на квалификација: 1 Јули - 31 Октомври, 2010

НИВО 3

Достигнете вкупен промет од 95 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ*
- ★ 3 НОЌЕВАЊА
- ★ АВИОНСКА КАРТА



НИВО 2

Достигнете вкупен промет од 50 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ*
- ★ 3 НОЌЕВАЊА



НИВО 1

Достигнете вкупен промет од 20 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ*



Нови стандардни правила за СИТЕ нивоа: спонзорирајте минимум три нови дистрибутери во ваша прва линија кои ќе го достигнат нивото на Асистент Супервизор. Секој нов дистрибутер мора да го постигне минимумот бодови назначен погоре. Бидете активни (со 4 бода) во текот на секој месец додека трае квалификацијата. Оваа квалификација ќе трае од 1 јули 2010 до 31 октомври 2010. Сите услови за квалификацијата треба да се исполнат во текот на посочениот период. Новите дистрибутери кои сакаат да учествуваат во квалификацијата треба да имаат активност од 4 бода уште во првиот месец и да бидат активни во секој следен месец од квалификацијата. (Пример: ако дистрибутерот потпише договор во средината или крајот на јули, од него ќе се бара да биде активен во јули, август, септември и октомври. Ако дистрибутерот потпише договор во октомври и постигне ниво 1, 2 или 3 во октомври, тој треба да биде активен со 4 бода). За датум на зачленување се смета датумот на кој дистрибуторскиот договор ќе се внесе во компјутерот на Централната канцеларија. Наградата не може да се даде во форма на пари. Наградата не може да биде префрлена на друго лице. Квалификацијата е валидна само за дистрибутери од Европа. Сите дистрибутери кои се во тимот треба да бидат спонзорирани во државата во која живеат. ФЛП не сноси одговорност за дистрибутери кои не ги запознале или не ги разбрале правилата на програмата за квалификација. Нема да бидат направени никакви исклучоци. За повеќе информации и прашања може да се обратите до Генералниот Директор на ФЛП Бугарија/Македонија.



FOREVER

РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во Хотел Балзак, кој е лоциран спроти дисконтот на ФЛП. Влезот е бесплатен.

21.06.2010 - понеделник

Предавач: Дејан Брсакоски - Менаџер
Почеток: 19:00

28.06.2010 - пенеделник

Предавач: Слафко Михајловски- Соаринг Менаџер
Почеток: 19:00

РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во дисконтот на ФЛП.

■ Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор
Почеток: 18:00 часот

■ Секој вторник: Слафко Михајловски, Соаринг Менаџер
Почеток: 17:30 часот

■ Секоја среда: Апел Александар-Менаџер
Почеток: 17:30 часот

■ Секој четврток: Катерина Трајчевска - Менаџер
Почеток: 17:00 часот

■ Секој петок: Симо Малјановски - Супервизор
Почеток: 18:00 часот

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@mt.net.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: Форевер Ливинг Скопје
жиро с-ка: 200000875245639

Стопанска Банка-Скопје
Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за мај 2010

НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Дејан Брсакоски
2. Славица Донакова
3. Катерина Трајчевска
4. Зорка Малинова
5. Слафко Михајловски
6. Вера Златковска
7. Др.Роза Гелевска
8. Мери Џајковска
9. Маја Јовановска
10. Виолета Бараковска

ТОП 3- Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Дејан Брсакоски

Квалификации за мај



Супервизор

Џајковска Мери-Скопје



Асистент Супервизори

1. Алексоска Ленче и Мирче - Прилеп
2. Ампова Тодорка - Гевгелија
3. Атанасовска Билјана и Петрушевиќ Зоран - Куманово
4. Димитриевска Даница- Скопје
5. Јусуф Алберт- Скопје
6. Костовски Никола и Благоица-Куманово
7. Мојсоска Зора и Владе-Скопје
8. Попов Зоран- Кочани
9. Русевска Десанка и Темелко-Куманово
10. Трајановска Весна и Стевче-Скопје

ПРОМОЦИЈА

Од 1.06.2010 до 30.06.2010

СЕКОЈ ДИСТРИБУТЕР НА НИВО НОВ ДИСТРИБУТЕР

ИЛИ

АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОР

со порачки

на свој дистри.код

во вредност

од најмалку 1 б.

добива

подарок

ПИЈАЛОК ПО ИЗБОР!



FOREVER LIVING PRODUCTS- МАКЕДОНИЈА

www.foreverliving.com

ул.Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;
тел:+389 (0)2 2465846, 2465815;
факс:+389 (0)2 2465826; email:flp@mt.net.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.